

ОПШТИ ПРАВИЛА И УСЛОВИ за издавање и користење на Master Card® Business кредитна картичка

I. Дефиниции

- **Банка** - Шпаркасе Банка АД, Скопје со седиште: Ул. Васил Иљоски бр. 14, 1000 Скопје, матичен број: 4558669 (регистрирана во Централен Регистар на Република Северна Македонија), даночен број: 4030993261735, број на сметка: 250000000000111, swift адреса: INSBMK22, веб-сајт: www.sparkasse.mk, е-пошта: contact@sparkasse.mk, телефон за контакт: 02/15 050, Надлежен орган за надзор на Банката е Народната Банка на Република Северна Македонија, Платни системи во кои учествува Банката – КИБС, МИПС, Visa и Mastercard.
- **Платежна картичка** – е вид на платен инструмент кој му овозможува на плаќачот да иницира трансакција со кредитна картичка и којшто може да се користи од имателот за плаќање на стоки и услуги и/или за повлекување и/или внесување готовина, односно Master Card® Business кредитна картичка, која Банката ја издава на Корисникот на картичката врз основа на поднесено барање од Барателот правно лице;
- **Корисник на платежни услуги** е физичко или правно лице кое користи платежна услуга во својство на плаќач или примач или во двете својства;
- **Деловна платежна картичка** - кој било платен инструмент заснован на картичка што е издаден на правни лица или субјекти од јавниот сектор или на самостоен вршител на дејност, којшто е ограничен на употреба само за покривање на деловните трошоци, при што за плаќањата извршени со негова употреба се задолжува сметката на правното лице или субјектот од јавниот сектор или на самостоен вршител на дејност на кој е издадена ваквата платежна картичка;
- **Барател** - правно лице со отворена платежна сметка во Банката, застапувано од законски застапник, кое поднесува Барање за платежна сметка и платежни услуги во кое е вклучено барање за издавање и користење на Business дебитна картичка во понатамошен текст Барање;
- **Корисник на картичка** - физичко лице, вработен кај Барателот правно лице, на кое Банката му издава Business дебитна картичка која гласи на правното лице со име и презиме на корисникот втиснато на картичката, на Барање на законскиот застапник на Барателот правно лице;

- **Договор** – Договор за издавање и користење на Business кредитна картичка;
- **Платежна сметка** - денарска сметка на Барателот отворена кај Банката, која се задолжува/одобрува за износот на трансакциите, трошоците, надоместоците и каматите кои настануваат со користењето на картичката во Државата и надвор од Државата;
- **Плаќање** - уплати на платежната сметка во денари за подмирување на минусното салдо, согласно условите наведени во Договорот;
- **Расположив кредитен лимит на картичка** - износот на одобриениот кредитен лимит во МКД намален за потрошените износи, резервираните средства за авторизирани, а неискнижени трансакции;
- **Дневен лимит** - износ на средства, број на трансакции и максимален износ на трансакција кои Корисникот на картичката може да ги користи дневно, во трговија или готовина;
- **Трошоци** - сите задолжувања за износот на трансакциите, трошоците, членарините, надоместоците и каматите кои настануваат со користењето на картичката;
- **Банкомат** е електромеханички уред којшто им овозможува на овластените корисници да повлечат готовина од сметки и/или им обезбедува пристап кон други услуги;
- **Продажно место** - трговец, кој има склучено Договор за продажба на стоки и услуги со наплата преку картички од програмата на Master Card;
- **Одобрен кредитен лимит** – определен договорен износ во висина на кој корисникот на картичката може да ја користи кредитната картичка за плаќање и подигнување на готовина;
- **Искористен кредитен лимит** – износот на сите плаќања, подигнувања и други платежни операции со картичката, вклучувајќи ги и надоместоците и провизиите по нив;
- **Пресметковен период** – периодот за време на кој сите плаќања или подигнувања на готовина, вклучувајќи ги и провизиите за трансакции, се одразуваат како обврска на корисникот на картичката. Пресметковниот период опфаќа период на искористување на износи до одобриениот кредитен лимит, пресметано од првиот до последниот ден во тековниот календарски месец, со исклучок на првиот период, кој е со рок од датумот на настапување на правото за користење на картичката до последниот ден во месецот;
- **Датум на плаќање** – краен датум до кој корисникот на картичката е должен да ја исплати целата обврска. За краен датум се смета секој 15-ти во месецот.
- **Картична платежна шема** (анг. payment card scheme) - единствен збир на правила, практики, стандарди и/или упатства за извршување на платежни трансакции засновани на картичка, договорени меѓу

Вер 1. 5

Објавено:

Датум на примена:

29.07.2026 година

01.10.2026 година

давателите на платежните услуги, а коишто се одвоени од каква било инфраструктура или платен систем што би ја поддржувале нејзината работа и коишто вклучуваат определен орган на одлучување, организација или субјект, што ја носат одговорноста за функционирањето на шемата

- **Платежна трансакција со кредитна картичка** - е платежна трансакција заснована на картичка, каде што износот на трансакцијата, делумно или целосно, се задолжува од плаќачот, на однапред договорен датум во месецот, врз основа на посебен договор за расположлив кредит склучен меѓу давателот на платежни услуги и корисникот на платежни услуги со кој се утврдува дали, со која стапка и на кој начин ќе се пресметува и наплатува камата за позајмениот износ;
- **Засилена автентикација** - е потврда на идентитетот преку употреба на најмалку два од следниве три меѓусебно независни елементи: знаење (нешто што само клиентот го знае), владение (нешто што само клиентот го поседува) и својственост (нешто што клиентот е), пришто нарушувањето на еден од елементите не влијае врз веродостојноста на останатите и се осмислени на начин што овозможува заштита на доверливоста на податоците кои се предмет на проверка на автентичност.

Гореспоменатите термини употребени во еднина, можат да се употребат и во множина и во членувана форма, без притоа да го изгубат дефинираното значење.

II. Издавање на Business кредитна картичка

II.1 Банката на Корисниците издава кредитни деловни платежни картички од брендот MasterCard.

II.1.1 **Картичката** со одобрен кредитен лимит се издава врз основа на поднесено барање за издавање и користење на business кредитна картичка и склучен Договор и во согласност со интерните правила, процедури и упатства на Банката. Банката го разгледува барањето и доколку одлуката е позитивна, одобрува определен кредитен лимит и ја издава картичката на Корисникот на картичка. Во спротивно Банката нема обврска за образложение на донесената одлука.

Барателот на картичка се обврзува да ги плаќа каматата, надоместоците и провизиите што ги должи и да ги враќа искористените износи по кредитниот лимит во договорениот рок.

II.2 Картичката се издава на правни лица, резиденти и нерезиденти клиенти на Банката.

II.3 Барателот на картичка мора да има отворено платежна сметка во Банката.

II.4 Управителот на правното лице, Барател на картичка има право да ополномошти други лица кои се вработени кај Барателот на картичка и врз основа на

тоа, Банката изработува поединечни картички кои се издаваат за користење на Корисниците на картичка.

Секое Барање за издавање и користење на картичка се смета за составен дел на Договорот без оглед на датумот на неговото доставување во Банката (во моментот на склучување на Договорот и во периодот на важењето на истиот).

II.5. Картичката е сопственост на Банката и е непренослива на друго лице. Картичката е со рок на важност од 3 (три) години од денот на нејзиното издавање, важи до последниот ден од месецот назначен на самата картичка и не смее да се употребува по истекот на нејзиниот рок на важење. Доколку Корисникот се придржува кон овие Општи правила и услови, картичката се продолжува автоматски со важност од нови 3 (три) години. Во спротивно Банката може да не ја обнови, временски да ја ограничи или одземе картичката. Банката го задржува правото на промена на рокот на важност на картичката.

Картичката нема автоматски да се продолжи доколку Барателот на картичката најмалку 30 (триесет) дена пред истекот на важење на картичката достави писмено барање до надлежниот референт во Банката за тоа.

Барателот на картичката треба да има предвид, дека само по себе недобивањето на картичката не води до раскинување на Договорот и страните продолжуваат да бидат обврзани со своите взаемни задолженија и Барателот на картичката ги поднесува трошоците за членарината за веќе обновената картичка.

Ако Корисникот на картичката не ја подигне картичката во рок од 6 (шест) месеци после нејзиното издавање, Банката, може поради безбедносни причини да ја уништи непримената картичка.

II.6 По добивање на картичката, Корисникот е должен да ја потпише картичката.

II.7. Банката на Корисникот на картичката му издава Личен Идентификационен Број (во понатамошниот текст: PIN), кој е таен и строго доверлив. Корисникот на картичката не смее да го кажува PIN-от, да го запишува на картичката или на други документи, по приемот должен е истиот да го запомни и веднаш да го уништи пликот во кој се наоѓа PIN-от. Или да ја избрише СМС пораката на која ќе го добие PIN-от доколку е корисник на мобилен оператор кој поддржува примање на пораки од специјални броеви.

Настаната штета од непочитување на претходно наведеното и евентуалната злоупотреба на картичката и PIN-от е на товар на Корисникот, односно Барателот на картичката.

II.8 Картичката и PIN-от, Корисникот на картичка ги подигнува лично или лице со писмено овластување од страна на Барателот на картичка.

Корисникот на картичка PIN-от може да го добие и по пат на СМС порака доколку е корисник на мобилен оператор кој поддржува примање на пораки од специјални броеви.

II.9 По примањето на картичката, Банката ќе прати барање до процесниот центар за активација на

картичката. Корисникот на картичката ќе може да ја користи картичката по нејзиното активирање. Активирањето на картичката може да се направи на Банкомат на било која Банка.

III. Користење и пресметковно платежни активности со картичката

III.1 Картичката се употребува секаде каде што е истакнат знакот на MasterCard за плаќање на стоки и услуги, за подигнување готовина на Банкомат и на шалтер, во висина на расположивиот кредитен лимит.

III.2 Картичката може да ја користи исклучиво лицето на чие име гласи картичката, до истекот на рокот за важење означен на нејзината предна страна. Корисникот на картичката е должен на барање на продавачот на стоката, извршителот при користење на услугата и подигнување на готовина на шалтер да се легитимира со важечка лична карта односно пасош. Барателот на картичка, нерезидент правно лице, картичката може да ја користи само за плаќање на стоки и услуги, а не може да ја користи за подигнување на готовина на Банкомат или шалтер.

III.3 За плаќање на стоки и услуги и подигнување готовина од шалтер, Корисникот на картичката внесува PIN / потпишува потврда за купопродажба (слип) доколку е побарано на местото на трансакцијата. Еден примерок од потврдата за купопродажба корисникот на картичката задржува за своја евиденција.

За плаќање на стоки и услуги на продажни места преку POS терминал каде не е задолжителна идентификација на корисникот, одобрувањето на трансакцијата ќе се врши без внесување на PIN и без потпишување на слип од страна на Корисникот на картичка.

За подигнувањето на готовина од Банкомат, шалтер и плаќање на стоки и услуги на места кои се опремени со терминални уреди кои овозможуваат користење на PIN, авторизација се врши со користење на PIN-от.

III.4 Барателот на картичката е согласен PIN-от или потписот, кој е внесен (втипан) од страна на Корисникот на картичката и проверен на Банкомат или POS, да биде исклучива и неспорна потврда за извршената трансакција, врз основа на која Банката ја товари сметката на Барателот на картичка за износот на извршената трансакција.

Доколку POS терминалот овозможува, односно поддржува извршување на бесконтактни трансакции, корисникот на картичката може да ја изврши трансакцијата, односно плаќањето само со доближување на картичката до POS терминалот.

За бесконтактни трансакции во висина до лимит одреден од Банката или до лимит поставен на POS терминалот кој прифаќа бесконтактни трансакции нема потреба од внесување на картичката во POS терминалот и нема потреба од авторизација на трансакцијата со PIN и/или авторизација со личен потпис. Лимитот за бесконтактни трансакции е јавно објавен на интернет страната на банката и истиот може да биде променет само по одлука на Банката.

Вер 1. 5

Објавено:

Датум на примена:

III.5 Корисникот на картичка е должен да ги чува сите документи во врска со плаќањата извршени со картичката најмалку 6 (шест) месеци. На првото барање на Банката доколку за тоа се појави потреба, Барателот на картичка е должен истите да ги достави до Банката.

III.6 За плаќања преку Интернет внес на PIN кодот не е потребен и автентикацијата на Корисникот на картичката се врши преку внес на број на картичка, датум на важење на истата и на дополнителен заштитен код (CVC2), втиснат на задната страна на картичката.

Употребата на картичката за електронски плаќања преку Интернет е на целосна материјална и друга одговорност на Барателот и Корисникот на картичка и Банката не е во никаква обврска за надомест на трошоците или било кој друг вид на штета предизвикани од евентуалната злоупотреба на картичката, CVC2 кодот или други податоци употребени при користењето картичката за трансакции преку интернет.

Доколку продажното место на интернет поддржува 3D Secure технологија, дополнително се користат други фактори за засилена автентикација согласно позитивните законски прописи, Корисникот е должен да ја користи мобилната апликација на Шпаркасе Банка АД Скопје и потврдувањето на интернет трансакцијата се врши преку мобилната апликација, каде Корисникот ги потврдува деталите за трансакцијата со одобрување на добиена порака.

III.7. Барателот на картичка и Корисникот на картичката покрај одобрениот кредитен лимит е должен да ги почитува поединечните индивидуални, дневни и вкупни лимити за употреба на картичката за користење во MasterCard системот, за кои е информиран при подигнувањето на картичката. Стандарден вкупен дневен лимит за Барателот на картичка, резидент користен во земјата и во странство е POS 100.000 МКД за подигнување на готовина од Банкомат и за плаќање на POS терминали.

Стандарден вкупен дневен лимит за Барателот на картичка, нерезидент користен во земјата и во странство е 100.000 МКД за плаќање на POS терминали.

Лимитот за интернет трансакциите е во рамки на висината на лимитот за POS трансакции. Лимитот за интернет трансакции не може да биде повисок од лимитот за трансакции на POS терминали.

За евентуални промени на наведениот лимит Корисникот на картичката може да се обрати писмено до Банката. Стандардните лимити се променливи на писмено барање на Барателот на картичката и се наплаќаат согласно постоечката Тарифа за услуги за правни лица на Банката.

III.8 Трошоците направени во земјата во денари се дебитираат во денари. Кога Корисникот ја користи картичката за трансакции во странска валута, трансакцијата е конвертирана во ЕУР според курс на Master Card® International. Вредноста на трансакцијата е конвертирана во денари и книжена на сметката на

датумот на порамнувањето по продажниот курс на Банката.

III.9 Надоместоците по трансакциите за подигнување на готовина од Банкомат се плаќаат во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на плаќање и се вклучуваат во општата сума што ја должи Барателот на картичката.

Сите други надоместоци во однос на блокирање на картичка, измена на податоци на картичка, генерирање на нов PIN код, промена на PIN код на Банкомат, промена на кредитни и дневни лимити, проверка на состојба на Банкомат и слично се наплаќаат при извршување на услугата, одплатежната сметка на Барателот на картичка.

III.10 Банката наплаќа годишна членарина на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати, на почетокот од секој месец, за секоја година додека картичката е валидна. Годишна членарина се наплаќа за секој Корисник на картичка согласно Тарифата за услуги на правни лица на Банката, од расположливото салдо на платежната сметка на Барателот на картичката. **III.11** Сите надоместоци и провизии кои ќе настанат во врска со издавањето и користењето на картичката се за сметка на Барателот на картичката.

Барателот на картичката е запознат со Одлуката за надоместоци за правни лица на Банката (Тарифник) и се обврзува да ги плаќа надоместоците определени во неа во врска со користењето на картичката/картичките. Банката во согласност со својата деловна политика го задржува правото за промена на Одлуката за надоместоци за правни лица на Банката (Тарифник) за што Барателот ќе биде извршен 2(два) месеци однапред за настанатата промена преку изводот за состојба и промени на платежната сметка, со упатување за увид во промените на веб страна, во експозитурите на Банката и Порталот на Банката за персонализиран пристап за известувања и документи за платежни услуги. Измената Одлука за надоместоци (Тарифник) ќе биде објавена на видно место во експозитурите на Банката, на официјалната веб страна на Банката и на Порталот на Банката за персонализиран пристап за известувања и документи за платежни услуги.

Сите промени и дополнувања на Тарифата ќе имаат влијание на Договорот за картичка по 2 (два) месеци од нивното објавување согласно претходниот став, без склучување на посебен Договор или Анекс кон Договорот.

Доколку Барателот на картичка не се согласува со промената може да побара раскинување на Договорот и да ја врати картичката на Банката.

IV. Кредитен лимит. Услови за користење и исплаќање

IV.1. Кредитниот лимит може да биде користен единствено со посредство на картичката.

IV.2. Корисникот на картичката има право во рамките на секој календарски месец да искористува кредитен лимит до поединечно определен износ.

IV.3. Вкупниот искористен износ по кредитниот лимит се определува како збир од сите трансакции и провизии за трансакции настанати за време на пресметковниот период зголемен за неотплатените, потрошени износи од претходните пресметковни периоди. Вкупниот искористен износ се намалува за износите, кои биле уплатени по кредитната партија на картичката во текот на пресметковниот период.

Барателот на картичка е должен да ги измири обврските по вкупно искористениот кредитен лимит од секоја поединечна картичка преку налог за пренос од својата платежна сметка до 15-ти во тековниот месец за вкупно искористениот износ на кредитниот лимит во претходниот месец, за кој износ Банката не наплатува договорна камата.

Вкупниот потрошен износ се намалува за износите, кои биле уплатени на шалтер по кредитната партија на картичката во текот на тековниот пресметковен период. Обврските доспеваат последниот ден од секој календарски месец.

IV.4. Кредитниот лимит е со важност од 12 (дванаесет) месеци од датумот на склучување на Договорот, со можност за автоматско пролонгирање, доколку Барателот не достави писмено известување за откажување на издадените картички и тоа 30 (триесет) дена пред истекот на овој рок.

Банката го задржува правото да го намали или укине кредитниот лимит, без претходна согласност од Барателот на картичка за што го известува Барателот на картичка.

Банката може да го зголеми кредитниот лимит само по претходно писмено барање на Барателот на картичка и согласно Договорот.

Барателот на картичка и Банката се согласни дека во случај кога Барателот на картичка, поради намалување или укинување на кредитниот лимит, на Банката и должи износ кој е поголем од износот на кредитниот лимит или должи износ по картичка, а нема кредитен лимит, тој износ се смета за доспеан и за недозволено пречекорување и Банката на него пресметува казнена камата.

IV.5. Банката еднаш месечно на Барателот на картичката, доколу има промени, му изготвува извод за трансакциите направени со картичката, кој може да го подигне на шалтерите на Банката или, да го добива преку електронска пошта или да има увид на изводот преку апликацијата електронско банкарство за правни лица, доколку Барателот е нејзин корисник.

Банката преку месечниот извод, друг траен медиум или на некој друг дозволен начин го известува Корисникот на картичката, за промена на трошоците што се плаќаат пред зголемувањето да почне да се применува. Месечниот извод ги содржи следните податоци:

- Износ, дата и вид на извршена трансакција за време на пресметковниот период;
- Важечка каматна стапка, пресметана камата, провизија и трошоци што се наплаќаат;
- Минимална месечна рата;
- Краен датум за плаќање на обврските;

- Нова состојба и расположлив кредитен лимит;
- Период за кој се однесува извештајот;
- Состојба и датум на претходниот извештај;
- Вкупен долг.

IV.6. Недобивањето на месечен извод не го ослободува Барателот на картичката од обврските да ги плаќа износите што ги должи, ниту пак го променува крајниот датум за исплата.

IV.7. На доспеаните и неизмирени во рок обврски, Банката ќе пресметува договорна казнена камата во висина на законската казнена камата зголемена за законски дозволения максимум од денот на доспевање до денот на целосна наплата. Договорната казнена камата се определува како збир на референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата на Народната банка и 10% и овој збир се зголемува за 50%.

Висината на договорната казнена камата се усогласува полугодишно, два пати во годината, и тоа на 1-ви јануари и на 1-ви јули во секоја календарска година, соодветно на официјалните објави на референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата на Народната банка, и истата е важечка за тековното полугодие.

Стапката на казнена камата е променлива во зависност од промената на референтната камата за пресметка на казнена камата и позитивните прописи кои ја регулираат оваа област, при што Банката ќе пресметува и наплатува по највисоката законски дозволена висина на стапка во моментот на пресметката.

Пресметката на договорната казнена камата ќе се врши со примена на декурзивниот едноставен каматен метод на стасана главнина, почнувајќи од денот на задоцнувањето до денот на целосна наплата на долгот, без додавање на казнената камата на главнината.

IV.8. Побарувањата на Банката се исплаќаат по следниот ред: трошоци и провизии, казнена камата, искористен износ по кредитниот лимит.

IV.9. Секое плаќање на обврската по кредитниот лимит го обновува соодветниот расположлив дел од кредитниот лимит.

IV.10. Барателот ја овластува Банката и и дава неотповиклив налог да ги наплати своите побарувања кои произлегуваат од Договорот од неговата девизна/и или денарска/и сметка/и во Банката. За таа цел, Банката има право во име и за сметка на Барателот да ги пополни, потпише, завери и изврши потребните платни инструменти и обрасци.

Исто така Банката е овластена да бара наплата на сите свои побарувања по Договорот и од девизните средства кои Барателот ги има кај други Банки и да ги блокира неговите денарски сметки во други Банки вклучително и преку Единствениот регистар на иматели на сметки.

IV.11. Плаќањето на износите кои што ги должи не предизвикува обврска на Банката да го обнови кредитот и користењето на картичката.

IV.12. Ако задоцнувањето со плаќањето продолжи повеќе од 90 (деведесет) дена, Договорот се раскинува, картичката се блокира, а користењето на расположливиот кредитен лимит се прекинува трајно, и неисплатените обврски се наплатуваат предвремено.

IV.13. За обезбедување по одобриениот кредитен лимит, Барателот на картичката, нерезидент депонира средства на посебна депозитна сметка и изјава за употреба на депозитот. На положениот депозит Банката ќе плаќа камата согласно условите по посебниот Договор за депозит. Банката може да ги користи средствата од депозитот за покривање на трошоците по картичката, без присуство и претходна согласност на Корисникот на картичката.

V. Губење, кражба и оштетување на картичката

V.1. Изгубената или украдената картичка Корисникот на картичката е должен веднаш да ја пријави во Банката или на телефон 02/15050 и во рок од 10 (десет) дена писмено да го потврди или отфрли пријавеното губење или кражба.

За сите настанати трансакции со картичката во периодот од пријавувањето до моментот на пренесување на информацијата до процесниот центар, вклучувајќи и евентуална злоупотреба при користење по основ на stand in и floor лимитите од страна на MasterCard® системот и после овој рок, но во рамки на периодот на важност на картичката, Барателот на картичката сноси целосна финансиска одговорност вклучувајќи и злоупотреба на картичката и е согласен Банката да ја задолжи неговата сметка.

По писмено барање на Барателот на картичката, банката може да бара картичката да биде ставена на листата на стопирани картички во MasterCard® системот, за што сите трошоци паѓаат на негов товар. Во случај на основано сомневање во кражба или злоупотреба Корисникот на картичката е должен случајот да го пријави во полиција во најкраток можен рок.

VI. Рекламации

VI.1 Банката не превзема одговорност за стоката или услугата платена со картичката или неприфаќањето на картичка од страна на некое продажно место или Банкомат. Сите рекламации Корисникот на картичка ги решава непосредно на продажното место.

VI.2 За сите рекламации или оспорувања по трансакции кои се однесуваат на употребата на картичката, Барателот треба да се обрати до надлежниот референт во Банката.

VI.3 Согласно правилата на Mastercard, максималниот број на рекламирани трансакции по картичка се 15 трансакции, на ниво на Барање од корисникот.

VI.4 Оспорувањето на трошоците не го одлага нивното намиравање. Доколку се покаже дека рекламацијата е основана Банката му го враќа оспорениот износ на Барателот на картичката.

За рекламации кои согласно MasterCard правилата нема да бидат прифатени од страна на MasterCard системот, Банката ќе ги смета за неосновани и ќе

наплати трошок за решавање на рекламацијата од Барателот на картичката, согласно Тарифата за услуги на правни лица на Банката.

Рокот за решавање на рекламациите го одредува Банката во согласност со Правилата на MasterCard системот.

VI.5 Доколку Банката изврши неавторизирана платежна трансакција или неправилно изврши платежна трансакција, корисникот има право на исправка со поднесување на известување до Банката најдоцна во рок од 13 месеци од датумот на задолжување.

Во случај на извршена неавторизирана платежна трансакција, Банката ќе го врати износот на неавторизираната платежна трансакција на плаќачот, веднаш по дознавањето за трансакцијата или добивањето на известувањето за истото од корисникот најдоцна до крајот на следниот работен ден, при што повратокот на средствата се врши со датум на валута кој не е подоцн од датумот на кој сметката била дебитирана со тој износ, освен ако Банката има разумен основ да се сомнева во измама и таквиот основ да го пријави до соодветните надлежни органи на писмено.

Во случај кога платниот налог е инициран непосредно од страна на плаќачот, Банката е одговорна кон плаќачот за правилно извршување на платежната трансакција. Во случај кога Банката е одговорна, должна е веднаш да му го врати на корисникот износот на неизвршената или неправилно извршената платежна трансакција. Во случај кога е задолжена сметката на корисникот, Банката ја враќа состојбата на задолжената платежна сметка во состојбата во која сметката би била доколку неправилната платежна трансакција воопшто не била извршена и со датум на валута на кој бил задолжен износот од платежната сметка. По исклучок, Банката не е одговорна доколку докаже на корисникот, а по потреба и на давателот на платежните услуги на примачот, дека износот на платежната трансакција е примен од страна на давателот на платежните услуги на примачот согласно со роковите за извршување на платежни трансакции.

Во случајот кога Банката постапила согласно роковите за извршување на платежни трансакции, давателот на платежни услуги на примачот е одговорен за правилно извршување на платежната трансакција и е должен, веднаш да го стави износот на платежната трансакција на располагање на примачот и доколку е применливо, да го одобри износот на трансакцијата на платежната сметка на примачот со датум на валута на кој требало да биде одобрен.

Во случај кога платежната трансакција е извршена со задоцнување, давателот на платежните услуги на примачот, на барање на Банката е должен да обезбеди дека датумот на валута е датумот на кој платежната трансакција требало да биде извршена.

Кога банката е одговорна за неизвршена или неправилно извршена платежна трансакција или за задоцнето извршување на платежна трансакција иницирана од страна на корисникот, е должна да му

изврши поврат на износот на сите пресметани и/или наплатени надоместоци, како и да изврши поврат, односно да ги плати сите камати на кои корисникот има право во врска со неизвршената или неправилно извршената платежна трансакција или заради задоцнето извршување на платежната трансакција.

Во случај кога платниот налог е инициран од страна на или преку корисникот како примач, Банката е одговорна кон корисникот за правилно пренесување на платниот налог до давателот на услуги на плаќачот. Доколку платниот налог не е правилно пренесен, Банката е должна веднаш да го пренесе кон давателот на платежни услуги на плаќачот. Во случај на задоцнет пренос на платниот налог, Банката е должна да ја одобри платежната сметка на корисникот на датум на валута на кој требал да биде одобрен износот доколку трансакцијата била навремено извршена. Банката, е одговорна, износот на платежната трансакција да го стави на располагање на корисникот веднаш откако истиот е одобрен на сметката на Банката, со датум на валута на кој требал да биде одобрен износот доколку трансакцијата била правилно извршена. Во случај на неизвршена или неправилно извршена платежна трансакција во која платниот налог е инициран од страна на или преку корисникот како примач, Банката, независно од нејзината одговорност, е должна по доставено барање на корисникот веднаш да преземе мерки за следење на текот на платежната трансакција и за исходот да го извести корисникот без да му пресмета и наплати надоместоци за преземените мерки и за известувањето.

VI.6. Банката и Корисникот се согласуваат дека, освен во случај на постоење на виша сила, ќе се смета дека Корисникот постапувал со крајно невнимание доколку не ги преземе разумните мерки за заштита на платниот инструмент и неговите сигурносни обележја, утврдени во овие Општи правила и услови, вклучувајќи ги но не организирајќи се на следниве случаи:

VI.6.1. Ако Корисникот не врши редовна проверка (најмалку еднаш неделно) на известувањата и другите информации што Банката му ги доставува или ги става на располагање, со цел навремено да открие и пријави неавторизирана трансакција;

VI.6.2. Ако Корисникот добие едно или повеќе известувања за трансакции или активности поврзани со неговата платежна сметка или картичка, кои се сомнителни, а не побара веднаш блокада на картичката;

VI.6.3. Ако Корисникот не ги ажурира навремено своите контакт податоци (на пр. телефонски број) во Банката;

VI.6.4. Ако Корисникот ги зголеми лимитите за трансакции на износи два или повеќе пати над препорачаните од Банката, без оправдана причина, и не ги врати на препорачаните вредности по извршувањето на трансакциите;

VI.6.5. Ако Корисникот пријави неавторизирани трансакции или Банката го извести за ризикот од идни неавторизирани трансакции, а не даде согласност за блокирање на картичката;

VI.6.6. Ако Корисникот внесе податоци од картичката (број на картичка, рок на важност, PIN, CVC2 код и сл.) за онлајн плаќање, а не преземе технички мерки за нивна заштита од неовластен пристап;

VI.6.7. Ако Корисникот направи фотографии со податоци од картичката (вклучително и сигурносни обележја) и истите ги прати преку е-маил порака или преку други канали за комуникација до сомнителни продажни места и не побара веднаш блокирање и замена на картичката;

VI.6.8. Ако Корисникот го потврди известувањето за трансакција (порака во мобилната апликација) на мобилната апликација за трансакција која самиот не ја иницирал или за која не ги проверил деталите пред потврдувањето;

VI.6.9. Ако Корисникот овозможи неовластено лице да има пристап до неговиот мобилен уред или до мобилната апликација на Банката преку споделување на личната лозинка, PIN код или со регистрирање на биометриски податоци на трето лице во поставките на самиот мобилен уред;

VI.6.10. Ако Корисникот не ја деактивира мобилната апликација или не побара итно блокирање на дигиталните канали од страна на Банката во случај на губење, кражба или компромитирање на мобилниот уред на кој е инсталирана апликацијата.

VII. Рок на договорот. Услови за промена и раскинување на договорот пред истекот на рокот

VII.1. Договорот се склучува на 12 (дванаесет) месеци со можност за автоматско пролонгирање, доколку Барателот не достави писмено известување раскинување на договорот и откажување на издадените картички и тоа 30 (триесет) дена пред истекот на овој рок.

Доколку Договорот за рамковен револвинг кредит лимит во меѓувреме истекол или е раскинат, престанува да важи и Договорот за картичката.

VII.2. Картичката нема автоматски да се продолжи доколку Барателот на картичка најмалку 30 (триесет) дена пред истекот на важење на картичката достави писмено барање за раскинување на Договорот до надлежниот референт во Банката. Ова писмено барање ќе биде третирано како писменото барање од член VII.3. на овие Општи правила и услови.

Во случај ако такво барање не биде доставено Банката му издава на корисникот нова картичка со нов број и нов рок на траење од 3 (три) години, а PIN-от останува ист (Pin-от не се менува)..

Барателот на картичка треба да има предвид, дека само по себе недобивањето на картичката не води до раскинување на договорот и страните продолжуваат да бидат обврзани со своите взаемни права, обврски и задолженија и Барателот на картичка ги поднесува трошоците за членарината за веќе обновената картичка.

Ако корисникот на картичката не ја подигне картичката во рок од 6 (шест) месеци по нејзиното изготвување,

Банката, може поради безбедносни причини да ја уништи непримената картичка.

VII.3. Барателот на картичка може предвремено и без дополнителни трошоци со писмено известување доставено до Банка да го раскине Договорот, при што е должен веднаш да ја врати картичката на Банката и предвремено да ги подмири сите вкупни обврски по основ на картичката и кредитниот лимит при што провизијата за годишна членарина што Барателот на картичката ја има платено до денот на раскинување на Договорот, не се враќа.

Во известувањето за раскинување на Договорот, Барателот на картичка треба да го наведе отказниот рок кој не може да биде подолг од 30 (триесет) дена. Со раскинувањето на договорот Барателот на картичка е должен истата да ја врати во Банка.

VII.4. Банката може во писмена форма или преку друг траен медиум да го извести Барателот на картичка дека го откажува Договорот, со отказан рок од 15 (петнаесет) дена пред откажувањето.

VII.5. Банката има право еднострано да го намали износот на кредитот. Во тој случај таа испраќа до Барателот на картичката писмо со повратница, со коешто го информира за својата одлука. Намалувањето произведува дејство од месецот после кој што е примено известувањето.

VII.6. По исклучок Банката без отказан рок ќе го откаже користењето на картичката, и ќе го раскине Договорот доколку дојде до раскинување на Рамковниот Договор за користење на платежни услуги и доколку Барателот на картичката:

- Не се придржува кон Општите правила и услови за издавање и користење на MasterCard business кредитна картичка и обврските превземени со Договорот за картичка;
- Доцни со исполнувањето на обврските по Договорот за картичка или по друг договор со Банката;
- Го пречекори дозволеният кредитен лимит и по барање во рок даден од Банката не се измират пречекорените и доспеани побарувања;
- Не обезбеди средства на неговата платежна сметка за подмирување на обврските по основ на картичката;
- Има значајни промени во условите под кое се одобрило издавање на картичката и кои влијаат врз неговиот кредибилитет и способност за измирување на обврските (престанок со работа, промена во имотна состојба, поведување на судски спор, доброволно или со извршен акт се ограничи некое од правата на сопственост и др.);
- Не ги ажурира податоците за својата сметка благовремено и во согласност со законските и подзаконските прописи за работење и не ги почитува другите законски прописи со кои се регулира предметната материја
- Доставил невистинити и неточни податоци или документација;

- Не достави дополнително обезбедување по оцена и барање на Банката и други случаи по оцена на Банката;
- При започнување на дејствие на присилно извршување спрема Барателот на картичка од Банката или од трети лица;
- Сака да го подигне блокираниот депозит пред истекот на рокот на кој истиот е блокиран и пред истекот на рокот на картичката, а во случај кога картичката е издадена врз основа на блокиран депозит даден како инструмент за обезбедување. Во овој случај банката има право да ги подмирува сите обврски настанати од користењето на картичката од депозитот на Барателот на картичка даден како инструмент за обезбедување. Барателот на картичката е должен истата да ја врати при раскинување на договорот.

Доколку Банката го откаже користењето на картичката, Барателот на картичката мора да ги врати издадените картички на Банката и да изврши целосно подмирување на сите обврски по основ на Договорот и надомест на сите штети.

VII.8. Во сите останати случаи, вклучувајќи го и зголемувањето на износот на кредитниот лимит, Договорот може да биде променет со взаемна согласност на страните.

VII.9. Банката може во секое време да го ограничи и правото на користењето на кредитната картичка, а особено:

- Кога 3 (три) пати последователно е внесен погрешен PIN;
- Кога сметката на картичката е во недозволено пречекорување;
- Кога трансакциската сметка на Барателот на картичка е блокирана;
- Кога е пријавена кражба или губење на картичката;
- Во случај картичката да се појави на листата на стопирани картички, во кој случај и секое продажно место и Банкомат е овластено да ја одземе картичката при обид за нејзино користење;
- Кога постои сомнеж за неавторизирано користење, злоупотреба или сигурносна опасност, за што веднаш ќе го извести телефонски Корисникот преку Контакт центарот на Банката;
- Во останати случаи од значење за безбедност односно исклучување на ризик на било која од договорените страни.

VII.10. Барателот на картичка се обврзува:

- Да ги почитува Општите правила и услови за издавање и користење на business кредитна картичка
- Да ја чува картичката на сигурно место;
- Навреме да обезбедува средства во роковите на доспевање на својата сметка со денарски уплати на сметка на Банката наменета за денарски уплати на картичка;
- Да ги почитува законските и други прописи за готовинско и безготовинско работење во земјата и странство;

- Веднаш писмено да ја извести Банката во случај на промена на основните податоци (адреса за комуникација, назив) и на сите останати податоци кои влијаат на правото на користење на картичката;
- При користење на картичката во странство, да ја користи во дозволените лимити согласно прописите за девизно работење;
- На барање на Банката издавач да ја врати картичката без оглед на причината поради која Банката тоа го бара;
- Без одложување да пријави кражба, губење од сопствено владение или друга причина од евентуална злоупотреба на платежната картичка на специјалниот телефон за поддршка на корисници 02/15050;
- По барање на Банката да достави дополнителни инструменти за обезбедување на побарувањето, доколку по преоцена на Банката, вредноста на обезбедувањето се намали и не е доволно за покривање на вредноста на лимитот;
- Да обезбеди осигурување на целокупниот заложен имот опишан во точка II.2 од Договорот за цело времетраење на договорот, при што полисата за осигурување да биде винкулирана во корист на Банката;
- Во случај Барателот на картичка да не обезбеди соодветна обнова на полисата за осигурување и винкулација, се согласува и ја овластува Банката во негово име да склучи договор за осигурување и да уплати премија за осигурување во осигурително друштво по нејзин избор и да го задолжи истиот на било која сметка која ја има во Банката, како и да ја искористи првата наредна уплата по лимитот за намирување на побарувањето на Банката по основ на извршена уплата за обнова на полисата;
- Редовно да доставува полугодишни и годишни пресметки во роковите предвидени за нивно доставување, како и друга документација по барање на Банката на начин и во рокови што ќе ги одреди таа;
- Редовно да доставува до Банката ревидирани финансиски извештаи и ревидирани консолидирани финансиски извештаи во законски определениот рок за нивна достава, кога барателот на картичка е обврзан да ги има истите согласно закон за трговски друштва. Доколку, барателот на картичка не е должен согласно Закон за трговски друшта да има ревидирани финансиски извештаи, се обврзува по барање на Банката во рок што ќе го одреди таа, да достави ревидиран финансиски извештај;

Непочитувањето на овие обврски се смета за небрежност во однесувањето на Барателот на картичка и Банката се ослободува од секаква одговорност.

VIII. Останати одредби

VIII.1 Банката не носи никаква одговорност ако Корисникот не може да ја употреби картичката во

следните ситуации кои се надвор од контрола на Банката:

- Технички проблеми со опрема, систем, телекомуникации и струја;
- Штрајк или други вонредни околности;
- Кога картичката е заробена на продажно место или на Банкомат и истата е оштетена;
- Кога од било која причина продажното место, банка или Банкомат не ја прифаќа картичката.

VIII.2 Во случај на измена на законските прописи кои се однесуваат на постоечките Општи правила и услови и Договорот за издавање и користење на business кредитна картичка, секоја измена ќе се примени кога ќе стапи во сила, освен ако измената се однесува за незадолжителни правни норми.

Банката во согласност со својата деловна политика го задржува правото за промена на Општите правила и услови за издавање и користење на картичката, за што Барателот ќе биде известен 2 (два) месеци однапред за настанатата промена преку доставено известување изводот за состојба и промени на платежната сметка, со упатување за увид во промените на веб страна, во експозитурите на Банката и Порталот на Банката за персонализиран пристап за известувања и документи за платежни услуги. Кои промени ќе бидат објавени на видно место во експозитурите на Банката, на официјалната веб страна на Банката и на Порталот на Банката за персонализиран пристап за известувања и документи за платежни услуги.

Доколку Корисникот на картичката не се согласува со промената може да побара раскинување на договорот и да ја врати картичката на Банката.

Се смета дека корисникот на картичката е запознаен и ги прифаќа промените на Општите правила и услови за издавање и користење на картичката доколку во рок од 60 дена од објавувањето не го ракине договорот и ја врати картичката на Банката.

Општите правила и услови за издавање и користење на картичката се составен дел на Рамковниот договор за користење на платежни услуги.

VIII.3 Податоците кои се однесуваат на работата со картички се банкарска тајна и банката се обврзува да ги употребува и чува согласно законските одредби.

Барателот на картичката е известен и запознаен и истиот ја овластува Банката, податоците на основачите и овластените лица на барателот на картичката и корисниците на картичка во врска со овој Договор, вклучително и личните податоци, да ги обработува сама или преку ангажирање на обработувач на податоци и да ги пренесува личните податоци во други држави во согласност со законските прописи и интерните акти на Банката во рамки на банкарското работење како и да ги стави на увид на овластени лица во Банката или на трети лица, во сите случаи предвидени со Законот.

Со потпишување на овој Договор како клиент на Банката која е дел од Групацијата, Барателот на картичката е известен и запознаен податоците кои се собираат и обработуваат од страна на Банката, а се

Вер 1. 5

Објавено:

Датум на примена:

однесуваат на воспоставувањето на деловниот однос со Банката, да може да бидат пренесувани во другите членки на групацијата. Притоа овде може да се вклучат следниве податоци, но без ограничување на истите, и тоа:

- Сите деловни и лични податоци податоци во врска со Имателот на основната и дополнителната картичка кои се доставени до Банката или во иднина ќе станат познати за Банката во текот на спроведување на деловниот однос;
- Сите податоци кои се однесуваат на секој деловен однос со Банката (особено името, видот на правното лице, адреса, сопственичката структура, земја на живеење/потекло, проценето ниво на ризик, банкарски односи);
- Податоци за одобрени кредити, кредитни картички, вклучувајќи ги и нивните услови; склучени финансиски термински договори/трансакции; тужби; прекршување на договори; мерки за спроведување, обезбедување и сл;
- Најновите годишни финансиски извештаи, како и на соодветните анализи на овие податоци;
- Структурата на групацијата во која припаѓа компанијата (доколку е применливо).

Договорните страни се согласни Банката да ги обработува личните податоци на основачите и овластените лица на барателот на картичката и корисниците на картичка за цели на директен маркетинг единствено по добивање на претходна писмена согласност за тоа издадена од истиот.

Барателот на картичката има право во секое време, без надоместок со писмено барање да ја повлече согласноста за користење на неговите лични податоци, а Банката последователно ќе ги преземе соодветните мерки.

Барателот на картичката е согласен Банката да ги доставува податоците за состојбите, операциите и другите податоци за сметката на соодветниот процесен центар во земјата и странство и личните податоци за Корисникот на картичката.

Барателот на картичката е согласен Банката да ги соопштува податоците на истражни органи и полиција во случај на постоење основано сомневање за злоупотреба на картичката.

VIII.4 Секое користење на картичката спротивно на Договорот за издавање и користење на business кредитна картичка, повлекува автоматско одземање или згаснување на картичката и превземање на соодветни мерки согласно Кривичниот закон и други прописи, а целата материјална штета, заедно со евентуални камати, курсни разлики, провизии и трошоци паѓаат на товар на Барателот на картичка.

VIII.5 На платежните услуги кои се предмет на Рамковниот договор се применуваат одредбите од Законот за платежни услуги и платни системи, Закон за девизното работење, Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, Законот за облигационите односи, Законот за заштита на личните податоци како и други важечки закони во Република Северна Македонија.

Доколку Корисникот на платежни услуги смета дека Банката не се придржува кон своите обврски за информирање во врска со платежни услуги, не ги исполнува своите обврски за давање на платежни услуги, односно не му овозможување користење на платежни услуги согласно Рамковениот договор, Договорот за издавање и користење на business кредитна картичка и ЗПУПС има право да поднесе приговор во писмена или електронска форма до Банката.

Банката на Корисникот на платежни услуги ќе му достави одговор на приговорот во писмена или електронска форма во рок од 15 работни дена, сметано од денот на приемот на приговорот.

Доколку Банката не може да одговори во рокот поради причини кои се надвор од негова контрола ќе го известат Корисникот на платежни услуги за доцнењето на одговорот со јасно наведување на причините и за рокот до кој Корисникот на платежни услуги ќе го добие одговорот, а кој не може да биде подолг од 35 работни дена од денот на приемот на приговорот.

Корисникот на платежни услуги, кој поднел приговор и не е задоволен од добиениот одговор или пак не добил одговор во рамки на договорениот рок, може да поднесе поплага до Народна банка на Република Северна Македонија. Поплагата може да биде поднесена непосредно во архивата на Народната банка, по пошта со препорачана достава или во електронска форма со употреба на средство за електронска идентификација преку Националниот портал за електронски услуги. Поднесувањето поплага не го исклучува или ограничува правото на Корисникот на платежни услуги, да поведе судски спор со Банката, заради заштита на своите интереси. Во врска со можноста за решавање на споровите меѓу договорните страни кои произлегуваат од Рамковниот договор во вонсудска постапка, Банката и Корисникот на услуги се обврзуваат да постапуваат согласно релевантните важечки прописи и подзаконските акти.

Во случај на спор надлежен е судот во Скопје.